

20181292514

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

□□

□

□ Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000; 34/2000; 96/2000; 50/2001; 11/2002; 31/2003; 84/2005; 37/2006; 18/2007; 36/2007; 82/2008; 98/2008; 6/2009; 67/2009; 50/2010; 156/2010; 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 7 јуни 2018 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2009 и бр.138/2010 година), во членот 1, по зборовите „Со овој правилник се“ се додава зборот „утврдуваат“.

Член 2

Во Членот 5, во ставот 2, зборовите „во: Република Словенија (www.zzzs.si – Baza zdravil), Република Хрватска (www.hzzo-net.hr - Lista lijekova), Република Бугарија (www.mh.government.bg - Регистри) и Република Србија (www.rzzo.sr.gov.yu - Листа лекова).“ се заменуваат со зборовите „во референтните земји.“.

Член 3

Во Членот 16, ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

Предлог референтни цени се искажуваат за секој лек поединечно по единица фармацевтска дозажна форма и јачина.

Управниот одбор на Фондот донесува одлука за утврдување на предлог референтни цени без ДДВ на лекови по генеричко име за единица фармацевтска дозажна форма и јачина на лекот.

Член 4

Членот 17 се менува и гласи:

Одлуката за утврдување на предлог референтните цени на лековите се објавува на веб-страницата на Фондот.

Носителот на одобрението за ставање на лекот во промет може да даде забелешки на одлуката од став 1 на овој член.

Рокот за поднесување забелешки на Одлуката од став 1 од овој член изнесува 15 дена од објавувањето.

Фондот може да спроведе преговори со производители на лекови односно со носители на одобренија од ставот 2 на овој член.

По доставените забелешки од став 2 на овој член, одлучува Управниот одбор на Фондот и донесува одлука со која се утврдуваат референтните цени на лековите како максимални цени по единица лек по генерика со одредена фармацевтска дозажна форма и јачина.

Одлуката од став 5 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, по добиена согласност од министерот за здравство.

Врз основа на одлуката од ставот 6 на овој член, директорот на Фондот донесува Шифрарник на лекови со референтна цена со ДДВ по заштитено име на лек и по пакување.

По исклучок од ставот 7 на овој член, за лекови со одобрена големопродажна или понудена до Фондот пониска цена од максималната референтна цена за лек, во Шифрарникот на лекови за сите лекови по заштитено име и пакување со иста генерика, форма и јачина се утврдува пониската цена за референтна цена.

Референтните цени по пакување на лек се заокружуваат на цел број.

Шифрарникот на лекови со референтна цена се објавува на веб-страницата на Фондот.

Член 5

Во членот 18 ставот 2 се менува и гласи:

За ден на пресметката на референтните цени се определува 10 јануари секоја година.

Преодни и завршни одредби

Член 6

Стручната служба на Фондот да ја усогласи Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурање на Македонија и да подготви Шифрарник на лекови со референтна цена по заштитено име и пакување во согласност со одредбите на овој Правилник, во рок од еден месец од денот на влегување во сила на овој Правилник.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Број 02-8514/26
12 јуни 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Верица Проковиќ, с.р.